

ЈАНИ ЛУКРОВСКИ

Него му престапа на 15 години во член на младински револуционерски организацији.

Роден во 1921 година во селото Въмбел, костурско Егејска Македонија од татко Ристо и мајка Софија. Уште во првите години на животот Јани растеше бујно момче и се таков остана до неговото погинување.

Основното образование го заврши во своето родно село, по тоа работеше разни земјоделски и други работи кои беа во доменот на својата фамилија.

Во 1936-1937 година, појавува потреба за изучување на некој занает за да можи да го олесни животот кои во тоа време те уште како беше тежок во селото. Така еден ден Одлучи и со таткому отидоша во селото Рула да се договорат со чевларот Насо /Толев/ да го прими за изучување на чевларскиот занает со посебни договорени услови. Занаетот траел една година и од како добро го совлада, бидејќи беше доста бистар и скромен реши во сред селото во бившото дуќанче на Султините да отвори свој чевларски дуќан. Работата како во почетокот и покосно секогаш му беше добра, бидејќи на него одликата му беше секогаш со лугето да биди најдобар.

Окупацијата го затекна во своето родно село и си продолжи да работи и понатаму, меѓутоа во други услуги кои во тоа време се развиваа со новите господари уште полоши од тогашните.

Во дуќанот на Јани секогаш се слушаа селските муабети односно разговори кои го поттикнуваа те уште како да го усовршува својот прогрес кои се ражаше и растеше од ден на ден повеќе и повеќе. Старите раскажуваа во тие разговори за деновите на Илинденското востање за патилата од Турското рапство за новите господари Грците и Гркоманите за прочутите колежи кои ги вршеа Грчките Андарти, како целати против невиниот Македонски народ. Таквите раскажувања секогаш ги следеше со големо интересирање и му даваа поттик за размислување и наоружување со прогресивни револуционерни идеи.

Некаде на крајот на 1942 година е прифатен во Организацијата на ОКНЕ и тогаш доога до израс со своите идеи и цели ^{за} кои меткаше толку години. Во почетокот на годината е одговорен на една младинска тројка во селото каде се поставуваат и темелите на прогресивните сили во селото за борба против окупаторот и домашните слуги.

На оваа должност останува некаде до втората половина на 1943 година. На 15.5.1943 година е примен за член на КПГ во селската партиска организација.

Кога му престана функцијата на младински раководител на група, Јани е вклучен во секретаријатот на селската партиска организација каде останува на оваа должност се до неговото заминување во редовите Партизански редови. За овоа време до дека беше во селото тои не уморни ги извршуваше сите поставени задачи како револуционер кои знае за што се бори.

Во месец април-мај 1944 година, Јани завзема негативен став према тогашното раковство на КПГ по однос на Македонското прашање и се вклучува во првите редови за барање и рацчистување со Грчките комунисти по однос на националните и социјалните права на Македонските во редовите на КПГ. Така во средината на 1944 година стапува во редовите на Гочевиот баталјон кои беше составен исклучиво од Македонски борци. Во прво време беше десетар а покосно стана и водник во третата чета.

Кога стана повторното расцеплење, помогнува Грките комунисти и Македонците и поминувањето на баталјонот во Вардарскиот дел на Македонија, и формирањето на Лерино-Костурска бригада во соло Велушина-Битолско, Јани беше поставен за заменик командир на чета во тогашниот пети баталјон. Со формирањето на Првата Македонска бригада во Битола, Јани исто така беше заменик на командир на чета во специјалниот баталјон во третата чета.

За борбеноста на Јани од секогаш се наогаше во првите борбени редови и со својата самопозертвувањост он секогаш беше примерен борец и неустраслив револуционер.

Со расформирањето на Егејската бригада беше распореден во КНОЈ по чин ^{Тоду Чимис} Заставник и му прилагаше на IV бригада која се наогаша во Битола, а Јани беше одговорен на еден пограницен вод.

Во Југословенската Народна Армија останува се до крајот средината на 1946 година кога добива заповед да се демобилиса, а по тоа одма заминува за во Егејскиот дел на Македонија. За својата позертвувањост и храброст ^{длакување} во НОФ и ЈНА, Јани беше одликуван со неколку одликување кои посебно го красеа како револуционер.

Со стапувањето во редовите на Демократска Армија на Грција Јани многу бргу доога до одговорни должности, бидејќи како стар борец и способен за војно тактички задачи и без страшните и неравномерни борби кои се водеја на териториите на Вермion, Кајмаксалан и на други места, дустигнува до чин капетан. Во една неравна борба во 1947 година се водеше на планината Вермion со непријателот од детонација на бомба е контузуван и му е одземен слухот. Борецот и старешината во единиците на ЦАГ со големо разочарење ги напушта првите редови и заминува на лечење. Од како заврши лечењето извесно време се наога за последен пат во родното село кај својата потесна семејство жена сопруга, син и други блиски, а посебно со селаните кои многу сакаа да евоцира спомени од револуционерните бурни денови за слободата на Македонија и Македонскиот народ.

Од како здравствената положба му се поправи добива задолжење да формира самостојна единица со задача да делува во позадината за обезбедување на комуникациите и други потреби од евентуален напад на непријателот во позадината. На чело на оваа единица он беше одговорен во чин капетан а дејствијата на единицата му беа во корештата, Вичо и другите околни места. На оваа должност остана се до април месец 1948 година.

Во почетокот на април месец 1948 година по една крвава борба беше десидкувана 18 бригада на ЦАГ и така во селото Брезница, истата се надополнни со блиските позадински единици во кој влезе и четата на Јани.

По реорганизацијата на 18 бригада и надополнувањето на истата Јани одма доби задача со својата единица да одат да постават заседа на патот Костур-Рупишта во селото Богачко во месноста наречена Костураџ. Во оваа неравна борба со непријателот како Јани така и многу соборци го положија својот живот за Македонија на 20 април 1948 година.

Кога монархофашистите го пронајдоа телото на без страшниот револуционер и командир на храбрата чета го зедоа и го однеса во Костур, таму го ^{вучеше} ~~напушта~~ по уличите костурските улици да докажат дека на народот дека сите партизани тоа не го доживеаат.

После смрта на Јани Грчката комунистичка партија му доделила чин мајор и почетен Херој..

Револуционерната дејност, човековата солидарност што беше вградена во срцето на Јани, за секогаш на нас живите ни остави трајни спомени да раскажуваме на нашите млади поколења како гинеа Херојите на Македонија за својата слобода.

24.03.1977

Ладислав Поповски